



АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

## ЗДРАВЈЕТО Е ВАЖНО?



www.lifedynamix.com

**Пред да ја наполните Вашата  
прехранбена кошница**

## ПРОЧИТАЈТЕ ГО Означувањето на храната



### **Тоа е значајна информација**

Ако внимателно го прочитате означувањето, ќе дознаете повеќе за храната што ја користите и можете да избегнете конзумирање храна со поминат рок на употреба како и прехранбени производи или состојки на кои сте осетливи или влијаат врз Вашата здравствена состојба.

Означувањето претставува ставање ознаки на храната или на нејзиното пакување во вид на слики, цртеж, симболи или текст преку

пишување, отпечатување, втиснување, вметнување, отсликување, нацртување или на друг начин во прилог на пакувањето, вклучувајќи и етикети, маркици и налепници или било кој друг начин на означување

### **Основни податоци што треба да ги содржи означувањето**

- име под кое се продава производот
- список на состојките кои се употребени во производниот процес или при преработката на прехранбениот производ
- количество на одредени состојки или категории на состојки употребени во производниот процес
- нето- тежина
- рок на траење
- специфични услови за складирање и услови за употреба
- серија ( шаржа, партија, лот)
- име и адреса на производителот и увозникот
- земја на потекло и извор на производот
- упатство за употреба
- содржина на алкохол за пијалоци кои содржат повеќе од 1,2 вол % алкохол

### **Што друго може и треба да се истакне во означувањето**

- Конзервирано со јонизирачко зрачење
- Пакувано во контролирана атмосфера
- Органско потекло
- Генетски модифициран
- Состојки кои предизвикуваат алергии кај луѓето
- Додавање на засладивачи
- Нутритивен состав
- Останато важно за потрошувачите

**Потрошувачите имаат свои права и обврски. Во врска со правата на потрошувачите, производителите и трговците се должни на пазарот да пуштаат во промет безбедна храна. Храната треба да биде соодветно означена бидејќи означувањето претставува значајна информација за потрошувачот.**

**Со внимателно читање на декларацијата потрошувачот може да избегне конзумирање на храна со поминат рок на употреба, како и**

прехранбени производи или состојки на кои е осетлив или влијаат врз неговата здравствена состојба. Означувањето и рекламирањето на храната не смеат да го доведат потрошувачот во заблуда. Должност на потрошувачот не е пасивност при купувањето на храната, туку активно учество со користење на правата утврдени со Закон. Секоја неправилност која ги нарушува неговите права треба да се пријави до надлежните институции во државата.

Ако се нарушени Вашите права како потрошувач во областа на безбедносата на храната, пријавете во Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

**Агенција за храна и ветеринарство**

III Македонска бригада бр. 20

1000 Скопје,

Република Македонија